

## ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ



26.09.2011 година

Во периодот помеѓу 16-20 Септември 2011 година, **Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС)**, на барање на кабинетот на Претседателот на РМ спроведе телефонска анкета на **1110 испитаници** како дел од редовните мерења на ставовите на граѓаните во однос на нивната доверба и перцепции за работата на Претседателот на Република Македонија. Истражувањето на јавно мислење беше спроведено според стандардизиран прашалник и врз основа на стратификуван примерок кој е репрезентативен за населението во Република Македонија. Во примерокот беа запазени сите релевантни демографски специфики на населението (полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност), а беше направена и соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење (урбана или рурална средина, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности). Во примерокот беа застапени испитаници од сите изборни региони во Македонија.

Во анкетата беа опфатени повеќе прашања кои се однесуваат на работата на Претседателот при што беше подготвена и компаративна анализа со претходно спроведените истражувања. **Во прилог се компаративните резултати од прашањето *Какво е вашето мислење за претседателот на РМ, Ѓорге Иванов?***

**Целосните резултати од истражувањето ќе бидат објавени од страна на кабинетот на Претседателот на РМ, на јавна презентација која ќе биде закажана во текот на следната недела и за која ќе бидете навремено информирани.**

<b>Какво е вашето мислење за Претседателот на РМ, Ѓорге Иванов?</b>			
	Позитивно	Негативно	Не знам / нема одговор
Октомври 2010	45.7	44.8	9.5
Декември 2010	47	42.3	10.7
Мај 2011	49.3	36.7	14
<b>Септември 2011</b>	<b>53.4</b>	<b>28.1</b>	<b>18.5</b>



**НАПОМЕНА:**

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,

Владимир Божиновски

Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)

ул. „Багдадска“ 15/11, Скопје

тел. +389 2 3078 319